



Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

### ЈАВЕН ПОВИК бр.3/2020

за доставување на барања за исплата на средства и за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година

#### I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за потточките од следните мерки:

<i>Мерка 1</i>	<i>Финансиска поддршка во рибарството</i>	<i>Средства</i>	<i>Максимална вредност на прифатливи трошоци</i>
Потточка 1.3	Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, надомест за услуга за користење на постоечки пунктови	1.000.000,00 денари	1.000.000,00 денари, односно 100% од вредноста на инвестицијата или надомест на услугата
Потточка 1.4	Финансиска поддршка за рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал.	1.500.000,00 денари	1.500.000,00 денари, односно 100% од прифатливите/одобрени трошоци
Потточка 1.5	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба во Дојранско Езеро	1.000.000,00 денари	1.000.000,00 денари, односно 100% од прифатливите/одобрени трошоци
Потточка 1.6	Дополнителна заштита на рибите во риболовните води	- до 30.000 денари за заштита на риболовните ревири и рекреативни зони	



		<ul style="list-style-type: none"><li>- до 150.000 денари за заштита на риболовни зони</li><li>- до 400.000 денари за заштита на риболовни подрачја</li></ul>
--	--	---

<b>Мерка2</b>	<b>Финансиска поддршка во аквакултурата</b>	<b>Максимална вредност на прифатливи трошоци</b>
Потточка 2.2	Финансиска поддршка за порибителен материјал	- 40% од вредноста на набавениот или сопствениот подмладок

## II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Право на користење на средства по потточките имаат:

<b>Субјекти</b>	<b>Потточка</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Единици на локална самоуправа за изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, а корисници на средствата за надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се концесионерите на рибите.</li></ul>	1.3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал</li></ul>	1.4
<ul style="list-style-type: none"><li>• Единицата на локална самоуправа или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранско езеро.</li></ul>	1.5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Концесионерите на рибите од риболовните води. Еден концесионер може да користи средства само за еден одреден период на природен мрест и забрана за риболов</li></ul>	1.6

## III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Средствата се наменети за инвестиции за набавка на основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година (Сл.Весник бр. 277/19).

Средствата од потточка 1.6 се наменети за надомест на прифатливи трошоци за дополнителна физичка заштита на рибите која се врши во време на природен мрест на рибите утврден во риболовната основа и донесеното решение за забрана на риболов по одделни риболовни води за периодот од 1 април до 15 јули 2020 година и тоа за направени трошоци за:



- услуги од трети лица (рибочувари) за физичка заштита на рибите во висина од не повеќе од просечна месечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице
- набавено гориво за пловни објекти во сопственост на концесионерот или даден на користење на концесионерот
- набавено гориво за возила во сопственост или дадени на користење на концесионерот
- изнајмување на пловни објекти од трети лица

Средствата од потточка 2.2. се наменети за набавка на порибителен материјал за насадување на рибниците во период од 01 јули до 30 септември 2020 година.

Средствата од потточка 2.2. се испраќаат скалесто и тоа:

- за купен или сопствен подмладок до 2.500 кг – 100% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;
- за купен или сопствен подмладок од 2500 кг до 5000 – 75% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;
- за купен или сопствен подмладок од 5000 кг до 7500 – 50% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;
- за купен или сопствен подмладок над 7500 – 25% од вредноста на утврдената цена на подмладокот.

#### **IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА**

Барањата се доставуваат во оригален примерок.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година („Службен весник на РСМ“, бр. 277/2019).

Доколку до Агенцијата се поднесат повеќе барања отколку што има расположливи средства согласно Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 20 година, Агенцијата ќе им даде предност на оние баратели кои го поднеле своето барање порано од останатите.

За потточки 1.3, 1.4 и 1.5, барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишување на договор за ко-финансирање со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој.

#### **V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА**



Обрасците „Барање за исплата“ и „Барање за користење на средства“ (Образец ПРА –А1), со листата на потребни документи и Упатството за корисници може да се подигне на веб-страницата на Агенцијата [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk).

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата секој работен ден од 8:30 до 16:30 часотна адреса:

**Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  
бул. „3-та Македонска бригада“ бр.20  
(зграда на Македонија Табак блок Ц )  
1000 Скопје**

## **VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ**

Пополнетите барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година заедно со целокупната потребна документација се доставуваат на македонски јазик во затворен ковертна кој на предната страна во горниот лев агол стои ознаката “НЕ ОТВОРАЈ“, за Јавен повик број 03/2020 и назначување на шифрата на потточката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата. Доколку ковертот не е обележан како што се бара, Агенцијата не превзема одговорност за ненавремено и некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.

**Краен рок за доставување на барањата за користење на средства:  
За Потточка 1.3, 1.4 и 1.5 е 30.11.2020 година**

**Краен рок за доставување на барањата за исплата на средства:  
За потточка 1.6**

-за вршење на дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 април до 15 јули 2020 година, краен рок е **30 ноември 2020 година**

**За потточка 2.2**

- за насадување на рибниците во период 01 јули до 30 септември 2020 година, краен рок е **30 ноември 2020 година.**



**Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.**

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-450 или на контакт е-маил адреса: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk) и на веб-страната: [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk) или [www.pa.gov.mk](http://www.pa.gov.mk).

Контакт:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на исплата.

Телефон: **02 3097 - 450**, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

Е-пошта: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk)